



Станислав ПЕТКОВСКИ

# АЈДЕ ДА СЕ МАНИПУЛИРАМЕ!

**Е**

ве, актуелно во недостаток на "вистински" вести, гледам како медиумите, дипломатските комплименти меѓу претседателите на САД и на Македонија, се пренесуваат како ВЕСТ. И замислете, ако навистина ние граѓаните им веруваме на странските дипломати! Дека меѓународната заедница е потребно да ни се извини поради приемот во Обединетите нации под името ФИРОМ. Дека имаме "страшен" напредок во реформите, дека "Охридскиот" е олицетворение на успех на "различните", во една иста држава! Што тогаш ние сите се жалиме? Па, ние сме биле СУПЕЕР!!!

Постепено навлегуваме во периодот кога обичната комуникација го губи своето значење. Навлегуваме во период кога обичното однесување, исто така, го губи своето значење. Така, секое однесување е со цел, секое зборување е со цел, што значи се подготвува терен за МАНИПУЛАЦИЈА. Овие месеци направеното, кажаното и она што ќе се направи, што ќе се каже и ќе се планира, добива свое симболично и моќно значење. Бидејќи, оној што ќе успее да не убеди дека сè што зборува е вистина, ќе... ОСВОИ ВЛАСТ. Не е битно што ќе НАПРАВИ, туку што и кого ќе УБЕДИ.

Како и да е, во овој период сите ќе бидеме сведоци на чудна комуникација, чудни реконструкции, конструкции и здружувања. Секој од учесниците ќе ја гледа

својата страна од вистината, а другите вистини ќе се обидува да ги потисне или, пак, воопшто да не покажува интерес за нив... како да не постојат.

Ако не ја гледам (вистината), значи не постои. Ова дури и може да биде конкурентна реченица на античките мудрости од типот "МИСЛАМ ЗНАЧИ ПОСТОЈАМ"!

Во врска со ова има и приказна за четирите слепци од Индија, кои од различни страни го "напикуваат" слонот и го опишуваат различно. Во овој случај, оние кои ќе ја запоставуваат вистината нема да бидат слепци. Слепци ќе бидат оние кои веруваат во нивното "доживување" на... вистината.

Ако не разбравте, говорам за предизборниот период. Во овој период сигурно ќе нема војна, бидејќи протагонистите ќе водат друг вид војна. Единствена жртва во овој период, или единствено раселено лице, или колатерална штета ќе биде ВИСТИНАТА.

Вистината постепено доаѓаше до израз, се пробиваше низ маглите на разните производители, за на крај освестувачки да не преплави и низ свежината и суровоста на фактите кои произлегуваа, можевме да видиме дека освен тоа што сме настрадале ние самите, настрадала и таа - вистината.

Сега, вака опоравена и исправена пред нас, ние како да сакаме да дојдат други да ја преуредат и да ни прикажат некоја друга вистина, поубава од оваа.

Некако ѝ вртиме глава на оваа НАША ВИСТИНА како да не "фаќа грев од неа", бидејќи таа не илус-

трира нас и нашите постигнувања.

Начинот на кој ја трансформираме вистината за поубаво да ја примат "потрошувачите", при тоа неводејќи сметка за соговорниците, ниту за фактите, туку само за процесот на прифаќање на понудената вистина, се нарекува МАНИПУЛАЦИЈА.

Оние кои страдаат поради целата активност на затскривање на вистината, можеме да ги наречеме **изманипулирани лица**, а оние кои ја изведуваат целата активност се **манипулатори**. Главната "монета" во ваквата претстојна предизборна активност може да биде она што е сезонски хит: прием во ЕУ; прием во НАТО; прием во "ИМЕТО" ни; сиромаштија; социјална правда; национално чувство; земјоделие; одмазда; етничка загрозеност; инвестиции и... може еве и тука најпосле и "грипот од птиците".

Од каде е потребата на луѓето да бидат изманипулирани? Прарочетоко, се разбира, е во нашето ДЕТСТВО. Подлогата за тоа секако лежи во нашиот ран развој, кога не убедуваа: "Ништо, ништо ќе помине... не боли!" ... А... болелоооо!

Или, "ако не ја изедеш супата, ене го чичко полицаец!" (А што ќе ни направел. Ќе ни барал возачка дозвола?). Или, "ако ги имаш сите петки, мама и тато ќе ти купат сè што ќе посакаш!" Најпосле, убаво е човек да е дете, друг ја презема одговорноста. **Но, доколку друго дете ја презема одговорноста, никој нема да порасне.** А ние сите ќе мораме во градинка.